



80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА ФЕДЕРАЦИЈА"

"Мировните договори, склучени од владите на старата Европа, не го решиле ова прашање, односно го решиле во корист на балканската буржоазија, чие угнетување на селанските и на работничките маси со години предизвикува револт кај европските интелектуалци и работници".

"Страдањата на кои се изложени работниот народ и националните малцинства во балканските држави, на територијата на поделена Македонија бараат итно решение".



ЧЕШКАТА ПРЕСТОЛНИНА ПРАГА ВО КОЈА ЖИВЕЕЛ ЈОЗЕФ ХОРА

■ Пишува:
Гоце ДУРТАНОСКИ

СТРАДАЊАТА НА ПОДЕЛЕНА МАКЕДОНИЈА БАРААТ ИТНО РЕШЕНИЕ

Јозеф Хора претставува еден од најплодните чешки литерати, со голем талент и европско реноме. Поет и писател, литературен критичар, преведувач... Прашан од Редакцијата "Балканска федерација", за македонскиот проблем и за состојбата на Балканот, Хора одговорил:

"Очигледно тој проблем е еден од најзначајните проблеми на денешната европска политика. Мировните договори, склучени од владите на старата Европа, не го решиле ова прашање, односно го решиле во корист на балканската буржоазија, чие угнетување на селанските и на работничките маси со години предизвикува револт кај европските интелектуалци и работници.

Страдањата на кои се изложени работниот народ и националните малцинства во

балканските држави, на територијата на поделена Македонија бараат итно решение.

Потоа продолжува:

"По сите искуства со фашизмот на балканските буржоазии би било илузорно да се верува дека народите и малцинствата ќе ги добијат својата слобода и права под сегашниот режим. Сегашните влади се карактеризираат со напалу капиталистичка, а напалу феудална административна и економска анархија, сосема природно не се способни да ја спроведат идејата за обединување на балканските народи на дело. Со еден збор, балканските народи не треба да чекаат таа слобода да им ја подари денешната капиталистичка Европа, туку самите треба да се изборат за неа, преку борбата против своите буржоазии..." го завршува своето писмо Јозеф Хора.

Јозеф Хора (1891-1945)



Роден во Добрин, кај Руднице, животот го минал во Прага. Студирал право на Прашкиот универзитет. Бил уредник на весникот "Pravó Lidu" ("Гласот на народот"), подоцна на "Rudé pravó", генерален советник на градот Прага. Тој е автор на поетската збирка "Работен ден" и на романот "Гладна година", кои предизвикале особено внимание во Чешка. Хора бил неуморен активен предавач, борец и трибун.